

ГРАЃАНИТЕ ВО ДОМАШНИТЕ БАНКИ ЧУВААТ 227 МИЛИЈАРДИ ДЕНАРИ, А НЕ 222 МИЛИЈАРДИ ДЕНАРИ

Во врска со статијата “Граѓаните во домашните банки чуваат 222 милијарди денари” објавена на порталот <http://faktor.mk/> на 24.01.2017 година, ги презентираме валидните податоци за движењето на депозитите на граѓаните во банките во текот на 2016 година.

Износот на вкупни депозити на граѓаните на 31.12.2016 година во домашните деловни банки изнесува **227,6** милијарди денари или **3,7 милијарди евра** сметано според средниот курс на НБРМ на 31.12.2016 година. Тоа значи дека нивото на депозитите на граѓаните на 31.12.2016 година е за 6,3 милијарди денари или 102,7 милиони евра поголемо од нивото на 31.12.2015 година.

Нивото на депозитите на граѓаните на 31.12.2016 година е за 5,35 милијарди денари или за 87 милиони евра поголемо од нивото на 30.11.2016 година.


Годишниот раст на депозитите во денари за 2016 година изнесува 2,85%, односно 3,04% изразено во евра, пресметано по среден курс на НБРМ на 31.12.2016 година.

Движењето на депозитите на граѓаните во домашните деловни банки по месеци во 2016 година може да го видите на графиконот во прилог.


Податоците кои се објавени во вашата статија не кореспондираат со објавените податоци и креираат искривена слика во јавноста, поради тоа што не го отсликуваат вистинското движење на депозитите и довербата која граѓаните ја имаат кон банкарскиот сектор во Република Македонија. Стабилноста на банкарскиот систем се гради и со точно презентирање на релевантните податоци. Фондот за осигурување на депозити, како еден од столбовите на финансиската стабилност во земјата апелира да се внимава на точноста на податоците кои се објавуваат.

| Фонд за осигурување на депозити | | (Извор: Месечни извештаи на НБРМ) | | | | | | | | | | | Декември, 2016 год. |
|---|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Преглед на динамиката на состојбата на депозитите на физичките лица кај банките и штедилниците, членки на Фондот | | | | | | | | | | | | | |
| во периодот 31.12.2015 - 31.12.2016 година | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | во (милиони ден) |
| Датум | 31.12.15 | 31.01.16 | 29.02.16 | 31.03.16 | 30.04.16 | 31.05.16 | 30.06.16 | 31.07.16 | 31.08.16 | 30.09.16 | 31.10.16 | 30.11.16 | 31.12.16 |
| Состојба (милиони ден) | 221,247 | 221,035 | 222,227 | 223,021 | 219,205 | 215,108 | 215,722 | 216,936 | 217,632 | 219,509 | 221,088 | 222,213 | 227,559 |
| Курс на крајот од периодот | 61.5947 | 61.6978 | 61.6950 | 61.6942 | 61.6976 | 61.6950 | 61.6949 | 61.4907 | 61.4920 | 61.4940 | 61.5747 | 61.4883 | 61.4812 |
| Состојба (милиони EUR) | 3,592 | 3,583 | 3,602 | 3,615 | 3,553 | 3,487 | 3,497 | 3,528 | 3,539 | 3,570 | 3,591 | 3,614 | 3,701 |
| Раст м/м (ден) | 0 | -212 | 1,192 | 794 | -3,816 | -4,097 | 614 | 1,214 | 696 | 1,877 | 1,579 | 1,125 | 5,346 |
| Раст м/м (EYP) | 0.0 | -9.4 | 19.5 | 12.9 | -62.1 | -66.3 | 10.0 | 31.4 | 11.2 | 30.4 | 21.0 | 23.3 | 87.4 |
| курсни разлики (EUR) | 0.0 | -6.0 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 11.7 | -0.1 | -0.1 | -4.7 | 5.1 | 0.4 |
| Раст % м/м (ден) | 100 | -0.10% | 0.54% | 0.36% | -1.71% | -1.87% | 0.29% | 0.56% | 0.32% | 0.86% | 0.72% | 0.51% | 2.41% |
| Раст % м/м (EYP) | 100 | -0.26% | 0.54% | 0.36% | -1.72% | -1.86% | 0.29% | 0.90% | 0.32% | 0.86% | 0.59% | 0.65% | 2.42% |
| Раст M/Y(ден) | 0 | -212 | 980 | 1,774 | -2,042 | -6,139 | -5,525 | -4,311 | -3,615 | -1,738 | -159 | 966 | 6,312 |
| Раст M/Y(EUR) | 0 | -9 | 10 | 23 | -39 | -105 | -95 | -64 | -53 | -22 | -1 | 22 | 109 |
| Раст % M/Y(ден.) | 100 | -0.10% | 0.44% | 0.80% | -0.92% | -2.77% | -2.50% | -1.95% | -1.63% | -0.79% | -0.07% | 0.44% | 2.85% |
| Раст % M/Y (EYP) | 100 | -0.26% | 0.28% | 0.64% | -1.09% | -2.93% | -2.66% | -1.78% | -1.47% | -0.62% | -0.04% | 0.61% | 3.04% |

СОСТОЈБА НА ДЕПОЗИТИ НА ГРАЃАНИ ВО ДОМАШНИ ДЕЛОВНИ БАНКИ ВО ТЕК НА 2016 ГОДИНА



Раст на депозити во % во однос на состојба од 31.12.2015



| | 31.01.16 | 29.02.16 | 31.03.16 | 30.04.16 | 31.05.16 | 30.06.16 | 31.07.16 | 31.08.16 | 30.09.16 | 31.10.16 | 30.11.16 | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Series1 | -0.10% | 0.44% | 0.80% | -0.92% | -2.77% | -2.50% | -1.95% | -1.63% | -0.79% | -0.07% | 0.44% | 2.85% |